

Врз основа на Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното училиште на град Скопје Гимназија “Панче Арсовски” за запишување на ученици во учебната 2022/2023 година, на ден 18.04.2022 година го објави следниот:

ИНТЕРЕН ОГЛАС
за запишување ученици
во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година
во Република Северна Македонија

1. Број на ученици и паралелки

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик спореднаставни планови и програми за гимназиско образование:
Гимназиско образование - 136 ученици, 4 паралелки, 60 поени минимум
Гимназиско образование – 34 ученици, 1 паралелка (македонско – англиска билингвална паралелка), **60 поени минимум**

При пријавувањето за гимназиско образование потребно е учениците уште при самиот упис да се определат согласно афинитетите за соодветно подрачје и комбинација (А или Б) што ќе ја изучуваат во текот на своето образование.

- Природно – математичко подрачје (комбинација на изборни предмети А)
- Природно – математичко подрачје (комбинација на изборни предмети Б)
- Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација на изборни предмети А)
- Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација на изборни предмети Б)
- Јазично – уметничко подрачје (комбинација на изборни предмети А)
- Јазично – уметничко подрачје (комбинација на изборни предмети Б)

2. Услови за запишување на учениците

- Да имаат завршено основно образование
- Да не се постари од 17 години
- Да се определиле за план и програма за гимназиско образование
- Да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс

3. Критериуми за избор на ученици

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четирите предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмета што се од значење за струката);
- дипломи освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
- средна вредност по едни објекти од VI до IX одделение.

- ❖ За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (**општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение е сесобира, седелина четири и истиот број семножиско коефициент 10**).
- ❖ За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (**два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата**), ученикот може да добиенајмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).
- ❖ За освоено место од **меѓународни и државни натпревари** ученикот може да добие:
 - За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени
 - За освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 поени и за III место – 1 поен.
- ❖ **Засредна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение**, ученикот може да добиенајмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделено со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени, а минималниот број за запишување е 60 поени.

Во средното образование за **ученици со посебни образовни потреби** се вклучуваат ученици според видот и степенот на попреченост.

Учениците од **ромската етничка заедница** можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаења и вештини во соодветното училиште.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта нема да биде обезбеден, ако избраниот вид образование (струка или насока) го има воопштината, односно регионот.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици кои ги исполнуваат предвидените услови од планираниот број предвиден во овој конкурс, се организира **квалификационо тестирање** по наставниот материјал од осмо и деветто одделение по следните наставни предмети и тоа:

- за гимназиско образование - мајчин јазик и математика;

4. Потребни документи за запишување

По објавувањето на прелиминарната листа, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб-страница);
- оригинален свидетелство од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата, насоката, односно изборното подрачје;

- извододматичната книга на народените (безогледна датумот на издавањето).

5. Конкурсни рокови

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписан рок со три пријавувања во месец јуни. Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука <https://e-uslugi.mon.gov.mk> со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

❖ Првото пријавување и запишување на учениците се вршина:

14 јуни до 24.00 часот - Електронско пријавување.

15 јуни 2022 година до 15:00 часот - Електронско пријавување.

16 јуни 2022 година најдоцна до 09:00 часот. - Прелиминарната ранг листа на запишани ученици на страната <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната www.mon.gov.mk

16 јуни од 12.00 до 19.00 часот - Доставувањето на потребната документација до училиштата

17 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот - Доставувањето на потребната документација до училиштата (согласно изготвен распоред од страна на училиштето).

18 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00 часот - Конечната ранг листа на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk

(Доколку има потреба квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 20 јуни 2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 20 јуни 2022 година, на огласнат табла на училиштето и на www.mon.gov.mk).

❖ Второто пријавување и запишување на учениците се вршина:

21 јуни до 24.00 часот - Електронско пријавување

22 јуни 2022 година до 15:00 часот - Електронско пријавување

23 јуни 2022 година - Прелиминарната ранг листа на запишани ученици на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

23 јуни од 12.00 до 19.00 часот - Доставувањето на потребната документација до училиштата.

24 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот - Доставувањето на потребната документација до училиштата (согласно изготвен распоред од страна на училиштето).

25 јуни 2022 најдоцна до 12.00 часот - Конечната ранг листа на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

(Доколку има потреба квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 27 јуни 2022 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 27 јуни 2022 година, на огласнатата табла на училиштето и на www.mon.gov.mk).

❖ Трето пријавување и запишување на учениците се вршина:

28 јуни до 24.00 часот – Трето пријавување

29 јуни 2022 година најдоцна до 09:00 часот - Прелиминарната ранг листа на запишани ученици на страната <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната www.mon.gov.mk.

29 јуни од 10.00 до 19.00 часот - Доставувањето на потребната документација до училиштата (согласно изготвен распоред од страна на училиштето).

30 јуни 2022 година, најдоцна до 12.00- Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните местана огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

Учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзонапредување, може да се запишат во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавување на учениците ќе се врши на 22 август до 24.00 часот. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици се објавува на 23 август 2022 година на <https://e-uslugi.mon.gov.mk> и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 09:00 часот.

Доставувањето на потребната документација до училиштата е на 23 август од 10.00 до 19.00 часот, согласно изготвен распоред од страна на училиштето. Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето ќе се објави на 24 август 2022 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.

По објавување на конечната ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.

6. Избор и запишување на ученици

- Изборот и запишувањето на учениците се врши врз основа на ранг листа изготвена според вкупниот број поени што се пресметуваат одделно за секој кандидат.
- Вкупниот број поени се утврдува според критериумите за избор на учениците.
- Учениците кои ја повторувале годината се запишуваат без рангирање ако се пријават во првиот уписан рок.

Напомена:

- Пријавувањето се врши лично од ученикот или родителот (старателот).
- Во пријавата задолжително да се нагласи дали ученикот конкурира за билингвална паралелка.
- Задолжително е да се избере соодветно подрачје.
- Некомплетните документи нема да бидат примени.
- За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

Училишна комисија

Претседател

Јован Петрески
